

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 131 Год. LXII

Петок, 15 декември 2006

Цена на овој број е 350 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2191. Одлука за огласување на именување на јавен обвинител на Република Македонија.....	1	2196. Изменување на лиценца под број 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „ЈНА“ бр. 9 (хотел Централ) Гостивар.....	3
2192. Одлука за огласување на именување на членови на Државната комисија за спречување на корупцијата.....	2	Нотарска комора на РМ	
2193. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	2	129. Решение од Нотарската комора на РМ	3
2194. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата “Гоце Делчев”.....	2	130. Решение од Нотарската комора на РМ	3
2195. Одлука за дополнување на Одлуката за ангажирање на консултантски тим по пат на ограничен повик заради подготовка на постапката за доделување на концесија на дел од патната инфраструктура во Република Македонија.....	3	Објава за коефициентите за порастот на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за месец ноември 2006 година – претходни податоци.....	3
		Меѓународни договори	1-88
		Огласен дел	1-36

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2191.

Врз основа на член 33 од Законот за Јавното обвинителство (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/2004), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 13 декември 2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НА ИМЕНУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши именување на јавен обвинител на Република Македонија.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 34 од Законот за Јавното обвинителство (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во државен орган, дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на функцијата на јавен обвинител, кој е истакнат правен стручњак и кој има работно искуство со потврдени резултати на правни работи од над 12 години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Собранието на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во “Службен весник на Република Македонија”.

3. Оваа одлука ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и во весниците “Дневник”, “Утрински весник” и “Факти”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 4701/1
13 декември 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

2192.

Врз основа на член 17, односно членовите 48-а и 48-б ставови (1) и (2) од Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување на корупцијата (“Службен весник на Република Македонија” бр. 126/2006), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 13 декември 2006 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши именување на членови на Државната комисија за спречување на корупцијата.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 48-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување на корупцијата (да е државјанин на Република Македонија и да има постојано место на живеење во Република Македонија, да има високо образование од областа на право и економијата, да ужива углед во вршењето на функцијата и најмалку осум години работно искуство), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Собранието на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во “Службен весник на Република Македонија”.

3. Оваа одлука ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и во весниците “Дневник”, “Утрински весник” и “Факти”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 4702/1
13 декември 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

2193.

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 114 став 1, а во врска со членот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 92/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 13 декември 2006 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 107/2006) во точките:

7) Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот под г) за заменици на членовите наместо “Влора Мемети” треба да стои “Агим Рамадани”;

10) Комисија за економски прашања под в) за членови наместо “Влора Мемети” треба да стои “Агим Рамадани”;

12) Комисија за транспорт, врски и екологија под г) за заменици на членовите наместо “Влора Мемети” треба да стои “Агим Рамадани” и

15) Комисија за здравство под в) за членови наместо “Влора Мемети” треба да стои “Агим Рамадани”.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 4703/1
13 декември 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

2194.

Врз основа на член 12 ставови 2, 3 и 4 од Законот за државните награди (“Службен весник на Република Македонија” број 52/2006), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 13 декември 2006 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

1. Се разрешуваат досегашниот претседател и членовите на Одборот за доделување на наградата “Гоце Делчев”, поради истекот на времето за кое се именувани, и тоа:

а) претседател
акад. Иван Катарциев,

б) членови:
акад. Али Алиу,
д-р Ванчо Узунов,
д-р Сашо Арсов,
д-р Ферид Мухиќ,
акад. Ристо Лозановски,
д-р Муртезан Исмаили,
д-р Владимир Борозанов,
д-р Илија Тодоров,
д-р Анета Светиева,
д-р Љутви Истрефи,
д-р Аристотел Тентов и
д-р Тони Јаневски.

2. За претседател и членови на Одборот за доделување на наградата “Гоце Делчев”, се именуваат:

а) за претседател
акад. Ташко Георгиев, МАНУ Скопје,

б) за членови:
проф. д-р Горѓи Иванов, Правен факултет Скопје,
проф. д-р Марија Ташева, Филозофски факултет Скопје,

проф. д-р Александар Штерјов, поранешен професор и декан на Педагошки факултет Битола,

проф. д-р Нури Беџети, ДТУ Тетово,
проф. д-р Никола Панов, ПМФ Скопје,
проф. д-р Замир Дика, УЈИЕ Тетово,
проф. д-р Методија Мирчевски, Машински факултет Скопје,

проф. д-р Миле Димитровски, Машински факултет Скопје,

проф. д-р Александар Шиколe, Медицински факултет Скопје,

проф. д-р Анастасика Попоска, Медицински факултет Скопје,

проф. д-р Агим Вела, ДТУ Тетово и

проф. д-р Ненад Јоксиковиќ, доцент на Медицинскиот факултет Скопје,

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 4704/1
13 декември 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2195.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и членовите 69-71 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/04 и 109/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.12.2006 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ ТИМ ПО ПАТ НА ОГРАНИЧЕН ПОВИК ЗАРАДИ ПОДГОТОВКА НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА ДЕЛ ОД ПАТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Точка 1. од Одлуката за ангажирање на консултантски тим по пат на ограничен повик заради подготовка на постапката за доделување на концесија на дел од патната инфраструктура во Република Македонија се додава став 2, кој гласи:

„Делот од патната инфраструктура во Република Македонија“, од ставот 1 на овој член, се однесува и на следните патни правци:

а. Изградба на неизградени делници на ниво на автопат долж Пан-Европскиот коридор 8 (Деве Баир-Крива Паланка-Романовце и Гостивар-Кичево-Кафасан);

б. Изградба на неизградени делници на ниво на автопат долж Пан-Европскиот коридор 10;

в. Изградба на ниво на автопат на делницата на Пан-Европскиот коридор 10 – крак 10д (Велес-Прилеп-Битола-Мецитлија);

г. Изградба на ниво на автопат на делницата Велес-Штип-Кочани-Делчево-граница со Република Бугарија;

д. Изградба на ниво на автопат на делницата Битола-Ресен-Охрид.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6200/1
12 декември 2006 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2196.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.12.2006 година, одобри

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ПОД БРОЈ 23-2196/2 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА УЛ. „ЈНА“ БР. 9 (ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ) ГОСТИВАР

1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот „25“ се заменува со бројот „17“, а зборовите: „електронски рулет“ се заменуваат со зборовите: „автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи“.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6023/1
12 декември 2006 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

129.

Врз основа на Решение за привремено оддалечување на нотар Никола Стојменовиќ од вршење на функцијата, а во врска со член 22 став 2 од Законот за вршење нотарски работи, Претседателот на Нотарската комора на РМ, на ден 06.12.2006 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се определува нотар Матилда Бабиќ од Скопје, со службено седиште на бул. „Партизански одреди“ бр. 55/1-1, да издава преписи и потврди од архивата на привремено оддалечениот нотар и да врши други неопходни активности во канцеларијата на привремено оддалечениот нотар Никола Стојменовиќ од Скопје, со службено седиште на ул. „Анкарска“ бр. 33.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Нотарска комора на РМ
Претседател,
Златко Николовски, с.р.

130.

Врз основа на Решение за привремено оддалечување на нотар Бориљ Стојкоски од вршење на функцијата, а во врска со член 22 став 2 од Законот за вршење нотарски работи, Претседателот на Нотарската комора на РМ, на ден 16.11.2006 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се определува нотар Снежана Марковска-Дојчинова од Скопје, со службено седиште на ул. „Палмиро Тољати“ бр. 173, населба Ченто, да издава преписи и потврди од архивата на привремено оддалечениот нотар и да врши други неопходни активности во канцеларијата на привремено оддалечениот нотар Бориљ Стојкоски од Скопје, со службено седиште на ул. „Јани Лукровски“ бр. 3.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Нотарска комора на РМ
Претседател,
Златко Николовски, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Врз основа на член 17 од Законот за данок на добивка – пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2006) и член 41 став 1 од Законот за персоналниот данок на доход – пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 74/2006), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2006 ГОДИНА - ПРЕТХОДНИ ПОДАТОЦИ -

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производители на индустриски производи во ноември 2006 година во однос на октомври 2006 година е -0.003.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е 0.025.

3. Коефициентот на пораст на цените на производители на индустриски производи во ноември 2006 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува 0.023.

Директор,
м-р **Благица Новковска**, с.р.

НОВО, НОВО, НОВО !!!

Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
излезе од печат изданието

ЗАКОН
ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ

- СО КОМЕНТАР И ПРИЛОЗИ -

од Станка Трајкова и Олгица Костова
(302 страници - брош подврска)
Цена - 700,00 денари

П О Р А Ч К А

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Закон за пензиското и инвалидското осигурување во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 200__ година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622

